

4. Висината на финансиските средства кои можат да се добијат за поединечен проект на здружение/фондација - спортски клубови и здруженија изнесуваат најмногу до 50.000 денари.

4.1. Здруженијата/фондациите - спортски клубови и здруженија имаат право да поднесат една или повеќе апликации за финансиска поддршка, од кои само една може да биде одобрена по избор на Комисијата за финансии и буџет.

4.2. Повеќе здруженија - спортски клубови и здруженија може да аплицираат заеднички со еден предлог проект.

## **5. Потребна документација за пријавување**

5.1. Заинтересираните здруженија/фондации - спортски клубови и здруженија потребно е да ја достават следната документација:

- Пополнет Образец пријава и предлог проект (достапен на веб страната и шалтерите во општина Битола)

- Пополнет Образец за извештај за искористени средства за 2019 година-за оние кои добиле средства во претходната година (достапен на веб страна и шалтерите во општина Битола)

- Тековна состојба од Централен регистар на РМ (копија или оригинал)-не постара од 6 (шест) месеци

5.2. Документацијата се доставува до Општина Битола-Комисија за финансии и буџет, Булевар „1-ви Мај“ бр.61, во рок од 15 дена, почнувајќи од 26.05.2020 година, **заклучно со 09.06.2020 година.**

6. Користење на доделените средства

6.1. Начинот на користење на финансиските средства ќе биде специфициран во договорот кој ќе биде склучен помеѓу здружението/фондацијата - **спортски клубови и здруженија** и општина Битола.

6.2. Комисијата за финансии и буџет го следи наменското трошење на доделените средства.

Бр.0911-48/1  
22.05.2020 год.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на општина Битола  
Валентин Груевски

